



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830
Sluzbeni vestnik SRM
Makedonija

1800
Skopje
Jan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Четврто

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XLI

Цена на овој број е 30 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

484.

Дин/kg

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР

1. Организациите на здружен труд што произведуваат шеќер можат цените за шеќер да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|--|--------|
| 1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg | 93,50 |
| 2) шеќер во кристал пакуван на индустриски начин, од 1 kg и 2 kg | 98,20 |
| 3) шеќер во коцки: | |
| – пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg | 120,50 |
| – во друго пакување, нето 1 kg | 113,50 |

2. Организациите на здружен труд што произведуваат шеќер во прав, ванилин-шеќер и шеќер во кристал и шеќер во коцки, во пакување до 30 грама, можат цените на тие производи, што се формирани според прописите и што постоеле на денот на влегувањето на оваа одлука во сила, да ги зголемат сразмерно со зголемувањето на цените за шеќер од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените за шеќер од точка 1 на оваа одлука и цените за шеќер од точка 2 на оваа одлука формирани според таа точка важат како највисоки продажни цени на производителите, франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот или франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги трошоците за пакување и амбалажа.

4. Организациите на здружен труд што произведуваат шеќер и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер, како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани) можат постојните цени за шеќер затечен на залихи да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|--|-------|
| 1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg | 24,20 |
| 2) шеќер во кристал пакуван на индустриски начин, од 1 kg и 2 kg | 25,45 |
| 3) шеќер во коцки: | |
| – пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg | 37,40 |
| – во друго пакување, нето 1 kg | 35,05 |

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани можат цените за шеќер во промет на големо односно на мало, за шеќер што е затечен на залихи да ги зголемат така што на набавната цена да ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка.

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ги попишат сите количини на залихи на шеќер од точка 1 на оваа одлука затечени на 18 јули 1985 година и сите количини на тој шеќер што до тој ден им ги фактурирале на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и на имателите на дуќани производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 4 на оваа одлука, за сите попишани количини, и таа разлика може да се користи во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Имателите на дуќани попишаните количини на производи од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 251

17 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

485.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење можат цените на маслото за јадење да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Масло од соја и маслена репка	Масло од сончоглед
1) сурово масло за јадење	176,67 дин/kg	203,17 дин/kg
2) рафинирано масло за јадење:		
– во буриња, најмалку од 50 kg (ринфуза)	204,97 дин/kg	235,71 дин/kg
– во лименки и пластична амбалажа од 3 до 25 литра	195,22 дин/л	224,50 дин/л
– во стаклени шишиња од 1 литар	208,80 дин/л	240,12 дин/л
– во пластични шишиња од 1 литар	215,41 дин/л	247,72 дин/л
– во пластични шишиња од 3/4 литра	163,71 дин/3/4 л	188,27 дин/3/4 л

2. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење можат цените на маслото за јадење од маслини, пченични клици и тиквени семки, што се формирани според прописите и кои постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, можат да ги зголемат сразмерно со зголемувањето на цените на суровото масло за јадење и на рафинираното масло за јадење од соја и маслена репка од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените на мешаните масла за јадење се формираат сразмерно со учеството на одделни видови масла за јадење во тие мешаници, по цените на тие масла од точ. 1 и 2 на оваа одлука.

4. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука важат, со постојните услови на продажбата, како највисоки продажни цени на производителите франко растоварна станица на купувачот. Во цените на рафинираното масло за јадење во пластични шишиња е пресметана вредноста на амбалажата, а во цените на суровото масло за јадење и на рафинираното масло за јадење во буриња, во стаклени шишиња, во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 литра, не е пресметана вредноста на амбалажата. На тие цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со прописи.

5. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење можат постојните продажни цени на масло за јадење затечено на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	Масло од соја и маслена репка	Масло од сончоглед
1) сурово масло за јадење	54,36 дин/kg	67,27 дин/kg
2) рафинирано		

масло за јадење:

– во буриња, најмалку од 50 kg (ринфуза)	59,47 дин/kg	74,04 дин/kg
– во лименки и пластична амбалажа од 3 до 25 литра	52,68 дин/л	66,12 дин/л
– во стаклени шишиња од 1 литар	61,08 дин/л	75,99 дин/л
– во пластични шишиња од 1 литар	63,26 дин/л	78,67 дин/л
– во пластични шишиња од 3/4 литри	49,67 дин/3/4 л	61,56 дин/3/4 л

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење, како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: иматели на дуќани) можат цените на маслото за јадење во прометот на големо, односно на мало, за маслото за јадење што е затечено на залихи, да ги зголемат така што на набавната цена да ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка.

6. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење и имателите на дуќани, ќе ги попишат сите количества на залихите на масло за јадење од точка 1 на оваа одлука и мешаните масла од соја и маслена репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлука затечени на 18 јули 1985 година, како и сите количества на тие масла што до тој ден им ги фактурираат на организациите и на имателите на дуќани производители односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење и имателите на дуќани, ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука, за сите попишани количества и таа разлика може да се користи во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење и имателите на дуќани, ќе му ги пријават попишаните количества на производите од точка 1 на оваа одлука и на мешаните масла од соја и маслена репка и сончоглед од точка 3 на оваа одлука на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 252
17 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

486.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕБОТ И ПЕЧИВАТА ВО ПРОМЕТОТ ВО 1985 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на леб и печива можат апсолутниот износ за покривање на трошоците на прометот на леб и печива, утврден според одредбата на точка 2 став 3 од Одлуката за начинот на формирањето на цените на производите во прометот на големо, односно на мало во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/84 и 8/85) да ги зголемат до 35%.

Одредбата на став 1 на оваа точка се применува и врз работните луѓе што самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 253
17 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

487.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), брз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И КРУПИЦА (ГРИЗ) И ЛЕБ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат брашно можат цените за пченично брашно и крупица (гриз) да ги формираат така што највисокото ниво на цените да изнесува, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1) пченично брашно од типот „850” | 55,60 |
| 2) пченично брашно од типот „500” | 60,40 |
| 3) крупица (гриз) од типот „400” | 62,60 |

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во превозно средство, паритет Нови Сад.

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е засметана вредноста на амбалажата.

Организациите на здружен труд што произведуваат брашно и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз), можат на име на посебни трошоци за ситно меко пакување на пченично брашно во хартиени кеси и сл., извршено на индустриски начин, на цените од точка 1 на оваа одлука да засметаат, и тоа за:

- | | Динари |
|----------------------|--------|
| 1) пакување од 1 kg | 6,55 |
| 2) пакување од 2 kg | 10,24 |
| 3) пакување од 3 kg | 14,22 |
| 4) пакување од 5 kg | 18,80 |
| 5) пакување од 10 kg | 23,34 |

4. Организациите на здружен труд што произведуваат брашно и крупица (гриз) и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани) што произведуваат пченично брашно и крупица (гриз), можат цените за пченично брашно и крупица (гриз) затечени на залихи да ги зголемат, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1) пченично брашно од типот „850” | 18,10 |
| 2) пченично брашно од типот „500” | 20,05 |
| 3) крупица (гриз) од типот „400” | 20,70 |

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на тоа брашно и крупица (гриз) и што се занимаваат со производство и промет на леб можат цените за пченично брашно и крупица (гриз) во прометот на големо, односно на мало, што се затечени на залихи да ги зголемат така што врз набавната цена ќе го засметаат износот од став 1 на оваа точка.

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб и имателите на дуќани што произведуваат леб можат постојните цени на сите видови леб, што се формирани според прописите и се применувани на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат до 35%.

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имателите на дуќани што се занимаваат со производство и промет на пченично брашно и крупица (гриз) и што се занимаваат со производство и промет на леб, ќе ги попишат сите количества на пченично брашно и крупица (гриз) затечени на 18 јули 1985 година, како и сите количества на тоа брашно и крупица (гриз) што до тој ден на тие организации и иматели на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) и имателите на дуќани што се занимаваат со производство и промет на пченично брашно и крупица (гриз) и што се занимаваат со производство и промет на леб, ќе ги засметаат и ќе ги евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликите во цената од точка 4 на оваа одлука, за сите попишани количества на пченично брашно и крупица (гриз) и тие разлики можат да се користат во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Имателите на дуќани што се занимаваат со производство и промет на пченично брашно и крупица (гриз), и што се занимаваат со производство и промет на леб попишаните количества на пченично брашно и крупица (гриз) ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија вршат дејност.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените за пченично брашно и крупица (гриз) и леб („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/85).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 254
17 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

488.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудниците за јаглен) можат своите постојни производителски цени за јаглен да ги зголемат до 18%, при постојните услови на продажбата.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на цените за јаглен што рудниците за јаглен им го испорачуваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спогодби што ќе ги склучат рудниците за јаглен и термоелектраните, а со кои врз потрајна основа се утврдува остварувањето на заедничкиот приход односно елементите за формирање на цените или се формираат цените, согласно со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/83).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 255
17 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

489.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-

панските организации што вршат дистрибуција на електрична енергија цените на електричната енергија што се утврдени по тарифните ставови утврдени со единствените основи на тарифниот систем што се применува од 1 април 1985 година, а кои се применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, можат да ги зголемат, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 256
18 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

484. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за шеќер — — — — —	1101
485. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на маслото за јадење — — — — —	1102
486. Одлука за начинот на формирањето на цените на лебот и печивата во прометот во 1985 година — — — — —	1103
487. Одлука за утврдување на највисокото ниво на цените за пченично брашно и крупица (гриз) и леб — — — — —	1103
488. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за јаглен — — — — —	1104
489. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на електричната енергија — — —	1104